



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Образец бр. ИД-04

Бр. 11–1011/1-1

14.12.2020 година

Скопје

Врз основа на член 13, став 1, алинеја 3 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Универзитетски гласник бр. 397/2018) и Одлуката за распишување на конкурс за е-издаваштво бр. 11–1011/1 од 9.12.2020 година, Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот објавува:

К О Н К У Р С

за финансирање на издавачката дејност на Универзитетот во електронска форма, Е-издаваштво за академската 2020/2021 година

1. Право на учество на Конкурсот за финансирање на издавачката дејност од средствата од **интегративните функции наменети за активностите поврзани со издавачката дејност** (во понатамошниот текст: фонд за издавачка дејност) имаат единиците на Универзитетот.
2. Распделувањето на средства од фондот за издавачка дејност на Универзитетот за одделни единици на Универзитетот ќе се врши врз основа на пријава на единиците на овој Конкурс, а селекцијата на насловите ќе ја врши Комисијата за издавачка дејност, врз основа на утврдени критериуми. При селекција ќе се почитува застапеноста на единиците, додека бројот на насловите кои ќе бидат селектирани, ќе зависи од расположливи средства за оваа намена.
3. **Песметката на бодовите за рангирање на учебникот/учебното помагало** ја поднесува единицата на Образец ИД-10. Место на ранг-листа на доставениот предлог за приоритетот за објавување на предложените наслови го утврдува ННС/НС на единицата.
4. Учесниците на Конкурсот до Комисијата за издавачка дејност треба да достават:
 - **Пријава по конкурс за Е-издаваштво на учебници и учебни помагала во електронска форма** (Образец ИД-05 - кој е составен дел на овој Конкурс)
 - **Одлука од наставно-научниот/научниот совет на единицата** за објавување на секој од предложените наслови.
Секоја одлука треба да содржи:
 - назив на учебникот, односно учебното помагало;
 - име и презиме на авторот (авторите);
 - назив на предметната програма за која се однесува;
 - назив на студиската програма;
 - фонд на часови настава и вежби, ЕКТС-кредити за предметната програма во семестарот и карактер на предметот (задолжителен/изборен);
 - број на студенти во една генерација кои ќе го користат предложениот учебник;
 - реден број на изданието (прво, второ итн);
 - предлог за формат, број на страници и прилози за секој предложен наслов.
 - **Рецензии**, објавени и усвоени, за секој поединечен наслов;
 - **Согласност од авторот/авторите** за издавање на учебникот/учебното помагало во електронска форма (Образец ИД-09 е составен дел на овој Конкурс);

- **Пресметка на бодовите** за рангирање на учебникот (Образец ИД-10 е составен дел на овој Конкурс).
5. Изданието кое ќе биде објавено во е-форма од страна на Универзитетот, не може да се печати и во материјална форма.
 6. Доколку изданието е веќе издадено во печатена форма, нема да се финансира неговото издавање во е-форма.
 7. **СИР-записот** го обезбедува Универзитетот од Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Претходната техничка подготвка и јазична корекција е обврска на авторот.
 8. Пријавите и документацијата за учество на Конкурсот се доставуваат до Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, со назнака – „За Конкурсот за финансирање на издавачката дејност на УКИМ, е-издаваштво 2020/2021“.
 9. Конкурсот е отворен заклучно со **15.04.2021** година.

Потребните обрасци за Конкурсот се наоѓаат на веб страницата на Универзитетот <http://www.ukim.edu.mk>.

Лице за контакт: м-р Елизабета Додевска, е-адреса: e.dodevska@ukim.edu.mk.

**Комисија за издавачка дејност на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје**